

# Едукација Ново Место

Декември , 2014 год.

Македонка Илиева и Емилија Самаракова

# Содржина на презентацијата:

- Запознавање со Општата болница Ново Место
- Структура на болницата –одделенија
  - i. Централен прием
  - ii. Ортопедија
  - iii. Трауматологија
  - iv. Васкуларна хирургија
  - v. Урологија со септична хирургија
  - vi. Пластична хирургија
  - vii. Операциона сала
  - viii. Централна стерилизација
- Хигиената во болницата
- Транспортни работници



## Запознавање со општата болница

- Болницата постои **120 години**
- **380** кревети лежечки и **8** дневни болници
- **20 000** хоспитализации во една година
- **180 000** специјалистички прегледи
- 15 200** дијализи

## **Кадровски служби:**

Болницата располага со 1064 вработени, од кои има 320 медицински сестри со СМС (средна медицинска спрема), 156 дипломирани медицински сестри, 105 специјалисти и 43 специјализанти. Останатите вработени се дел од администрацијата

## **Комисии:**

Комисија за внатрешна контрола, ИХИ, Комисија за лекови и Комисија за администрација

## **Визија:**

Одлична болница за пациентите и вработените

## **Вредност:**

Задоволен пациент на сите нивоа (храна, терапија и прием)

# Централен прием

- Доктори
- Сестри (кои вршат предоперативна припрема)
- Транспортни работници (кои вршат транспортирање на болните до одделение и ја носат крвта и урината до лабораторија)
- Резултатите се враќаат компјутерски



# Ортопедија

- Располага со 10 соби, од кои 3 за дневна терапија, 4 соби со по 3 кревети за лежечки болни и 3 соби за изолација
  - 1 соба за МРСА (1 кревет)
  - 2 соби за остеомиолити со по 2 до 3 кревети
  - 2 амбуланти за преврска во кои работат дипломирани медицински сестри за преврска
  - 2 работни соби за сестрите
  - 1 млечна кујна
  - 2 купатила за болните
  - 2 WC - ња

# Ортопедија



# ТРАУМАТОЛОГИЈА

- Располага со 1 соба за интензивна нега
- 4 VIP простории опремени со посебно WC, туш-кабина и wi-fi
- Има физиотерапевт





# Васкуларна хирургија

- Лежат асептични хируршки дијагнози: холецистектомији (лапароскопски и класични), апендикси;



# Урологија со септична хирургија

- Овде се сместени уролошките болни и малигните заболувања (карцином на дебело црево, хемороиди, фисури, болни со метастази)
- И ова одделение располага со неколку соби за изолација и VIP простории
- Организација на работата

# Операциона сала

- Болницата располага со 6 асептични сали и една септична сала (дислоцирана)
- На самиот влез од салата постојат простории за облекување во зелени униформи, клонпи, маски, капи и ракавици
- Преку зелената зона се влегува во операционите сали

# Операциона сала



# Операциона сала



# Централна стерилизација

- Се наоѓа 1 спрат под операционите сали и е поврзана со салите преку 2 лифта (нестерилен и стерилен лифт)
- Располага со 2 автоклава и 1 плазма стерилизатор
- Има вработено 6 медицински сестри, кои ги пакуваат сите сетови по термичкото миење во специјални машини за перење
- Сетовите ги комплетираат каталози за различни операции
- Централната стерилизација термички се обработува (машинско перење на сите садови од кујната и од одделенијата во болницата кои се пакуваат во компреси за 1 употреба и се враќаат спакувани во одделенијата)

# Хигиена во болницата

- Се спроведува според највисоки светски стандарди
- Се чисти со дезинфекциони средства и средства за механичко чистење на одделенијата кои се поставени на специјални колички Greenline



# Транспортни работници

- Тие ја транспортираат крвта до лабораторија, го враќаат требовањето од аптека и ги носат количките, односно количките за седење и носилките до одредените места каде што треба да бидат поставени
- Исто така, транспортните работници го доставуваат чистиот веш до сите одделенија, храната и потоа ги враќаат назад до перална и кујна, во специјални контејнери



Ви благодариме за вниманието